

ПОВИК ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУДОВИ ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Фондацијата за демократија на Вестминстер за потребите на проектот „**Зголемено политичко учество на маргинализираните групи**“ отвора јавен повик за истражувачки трудови кои ќе придонесат за подобро разбирање на општествените, економските, политичките и културолошките влијанија за постигнување на зголемено учество на жените во политиката.

ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот **Зголемено политичко учество на маргинализираните групи** е дел од регионалната програма на Фондацијата за демократија на Вестминстер насловена **Иницијатива за демократија во Западен Балкан** и има за цел низ комбиниран пристап на работа со државните институции и граѓанското општество да придонесе кон поголемо политичко учество на маргинализираните групи во Македонија. За да се постигне ова, проектот ќе работи на анализирање и зајакнување на можностите за политичко учество на жените, како една од засегнатите групи.

ЗА ПОВИКОТ

Во рамките на повикот за истражувања е предвидено да бидат поддржани до шест истражувачки трудови. Истражувачките трудови треба да ја адресираат положбата и улогата на политичкото учество на жените во Македонија. Потенцијални теми кон кои истражувач(к)ите може да се фокусираат се:

- Политички активизам и учество на жените во општеството;
- Улога и влијание на жените во политиката;
- Родово специфични елементи во практиката и реториката на политичките партии;
- Анализа на медиумскиот дискурс за жените во политиката (на традиционалните медиуми и/или новите медиуми);
- Манифестации на политичко насилство врз жените;
- Идеолошки и семејни фактори кои влијаат на активното учество на жените;
- Влијание на регионалниот диспарат во Македонија врз учеството на жените;
- Емпириска анализа за придонес на жените на сениорски и управувачки позиции и како носители на одлуки;
- Структура и динамика на вклученост на жени во државните институции;
- Структура и динамика на вклученост на жени во бизнис секторот;
- Други теми поврзани со политичкото учество на жените во Македонија.

Истражувачите може да детектираат и друга тема која сметаат дека е важна или да изведат нова пофокусирана тема од горенаведените.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Заинтересираните кандидат(к)и за повикот треба да ги исполнуваат следните услови:

- Да имаат претходно истражувачко искуство и објавени анализи или истражувачки трудови, искуство во областа на повикот се смета за предност;
- Да имаат познавање од македонскиот политички и општествен контекст;
- Да се достапни за периодични состаноци и насоки од тимот на проектот;
- Да можат да го започнат своето истражување до средината на февруари 2019;
- Да можат да достават финален истражувачки труд до 15-ти април 2019.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

За да може да бидат избрани за изработка на истражувачки труд, заинтересираните автор(к)и треба да поднесат истражувачки предлог најдоцна до **4-ти февруари 2019 година, 23:59 часот**. Апликациите треба да се испратат на мејл адресата dona.kosturanova@wfd.org, со назнака: **Апликација за повик за истражувачки трудови**.

Секој(а) кандидат(ка) треба да достави пополнет формулар со научно-истражувачки предлог.

Во првиот дел од формуларот треба да се пополнат податоци за апликантот и да се образложи научно-истражувачкиот предлог.

Вториот дел од формуларот за истражувачкиот предлог, не треба да биде подолг од 1500 зборови и во истиот јасно да бидат дефинирани:

- Предлог насловот на истражувачкиот предлог;
- Темата на предлогот;
- Релевантност на темата;
- Методологијата.

Нецелосните апликации нема да бидат прифатени. При разработка на методологијата кандидатите треба да ги земат предвид временските и буџетските ограничувања и да изберат соодветни инструменти. Финалните истражувачки трудови кои ќе се објават ќе треба да бидат со должина од 10-15 страници.

Вкупниот буџет за истражувањето (вклучувајќи хонорар и трошоци за спроведување на истражувањето) е 750 фунти (брuto).

Примените апликации ќе бидат прегледани од експертска комисија која ќе избере кои од предлозите ќе бидат поддржани. Критериуми за избор на истражувачките трудови ќе бидат: севкупен квалитет на предлогот; изводливост на истражувањето; потенцијален импакт и релевантност; и квалификации и искуство на истражувачот/истражувачката.

Трудовите ќе бидат објавени од Фондацијата за демократија на Вестминстер. Авторите ќе треба првата верзија од истражувачките трудови да ја поднесат до 20-ти март, а во финална форма да ги испратат најдоцна до 15-ти април 2019. Авторите ќе се очекува да ги презентираат своите трудови на јавен настан.

Рокот за пријавување на овој повик е 4-ти февруари 2019. За дополнителни прашања, обратете се на dona.kosturanova@wfd.org, најдоцна до 30-ти јануари 2019.